

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

ПРОГРАМСКИ НАСОКИ

АКАДЕМСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО 2019 – 2020

ПРОГРАМИ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ НА ФОНДАЦИИТЕ ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО

Рок за пријавување: 29-ти март 2019 година

Опис на програмата

Академските стипендии за граѓанското општество - АСГО (Civil Society Scholar Awards - CSSA) ја поддржуваат **меѓународната академска мобилност** со цел на студентите на докторски студии и на факултетскиот кадар да им овозможат пристап до ресурси кои го поткрепуваат социјално ангажираното и критичко истражување во нивните родни земји или региони.

Во Фондациите Отворено општество веруваме во покренување и решавање на контроверзни прашања, како и во поддршка на храбри и иновативни решенија кои се насочени кон суштинските причини и кои ја унапредуваат систематската промена. Исто така, веруваме во поттикнување на критичката дебата и во почитување на различните мислења. Универзитетите играат клучна улога во постигнувањето на овие цели и се суштински дел од граѓанското општество.

Стипендистите се избираат врз основа на нивните истакнати придонеси во: истражувањето или други ангажмани во локалните заедници; отворањето и проширувањето на дебатите во врска горливите општествени прашања; застапувањето на вредностите на отворено општество во нивните региони; како и во јакнењето на критичките истражувања и академските мрежи во рамки на своите научни полиња.

Што е 'Отворено општество'?

Отворено општество е општество кое се темели на начелото дека никој нема монопол на вистината, дека различни луѓе имаат различни мислења и интереси, и дека постои потреба институциите да ги заштитуваат правата на сите луѓе и да им овозможат да живеат заеднички во мир. Поимот 'отворено општество' стана познато преку филозофот Карл Попер и неговата книга од 1945 година насловена *Отворено општество и неговите непријатели*. Општо земено, едно отворено општество се одликува со придржување кон владеењето на правото, постоењето на демократски избрана влада, разновидно и динамично граѓанско општество, и почит кон малцинствата и мислењата на малцинствата.

Кој може да се пријави?

Стипендиите се отворени за следнава академска популација:

- Студенти на докторски студии од соодветни научни полиња кои студираат на универзитети во или надвор од својата родна земја; или
- Членови на факултетски кадар кои се вработени на полно работно време (мора да поседуваат најмалку диплома од магистерски студии), кои предаваат на универзитети во својата родна земја и кои се граѓани на:

Авганистан, Албанија, Ангола, Азербејџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Камбоџа, Демократска Република Конго, Република Конго, Египет, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Гвинеја, Хаити, Косово, Лаос, Либија, Македонија, Молдавија, Монголија, Мјанмар/Бурма, Непал, Палестина, Папуа Нова Гвинеја, Србија, Судан, Јужен Судан, Сирија, Свазиленд, Таџикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан и Јемен.

Кандидатите кои имаат статус на постојан жител или пак имаат двојно државјанство од Австралија, Канада, Европската унија, Нов Зеланд, Нордиските земји или САД немаат право да се пријават.

Студенти на докторски студии, вклучувајќи ги и оние кои предаваат на универзитетите во нивните родни земји или надвор, мора да се пријават како студенти на докторски студии. Оние лица кои се пријавуваат како факултетски кадар вработен на полно работно време мора да поседуваат најмалку диплома од магистерски студии, мора да предаваат на институциите во нивните родни земји и не смее да бидат запишани на докторски студии. Студентите и факултетскиот кадар кои се запишани на магистерски студии НЕМААТ право да се пријават.

Сегашни или поранешни АСГО стипендисти кои еднаш веќе ја добиле стипендијата може да се пријават за нова стипендија само доколку докажат дека нивниот предлог проект е продолжување на/е тесно поврзан со нивниот оригинален проект. Сегашните стипендисти кои се пријавуваат за стипендија по втор пат мора исто така да докажат дека ги исполнуваат роковите во врска работата поврзана со тековната стипендија. **АСГО стипендијата не може да се додели на исто лице повеќе од два пати.**

Програмата не дискриминира врз основа на возраст, раса, пол, религија или убедување, сексуална ориентација, промена на пол, попреченост, бременост и мајчинство или брак и/или граѓанско партнерство.

За повеќе критериуми за подобност, ве молиме погледнете го документот **Најчесто поставувани прашања** кој може да го преземете [тука](#).

Соодветни академски области

Прифатлива е која било област во рамките на општествените и хуманистичките науки, особено оние поврзани со:

право, правда и владеење; одржлив развој и управување со природни ресурси; економски права и јакнење на сиромашните; јавно здравство, социјална работа и општествен развој; закони и политики на новите медиуми; инклузивно образование; пост-конфликтни студии; и човекови права.

Академски области кои не се прифатливи:

бизнис администрација, обуки за менаџирање, компјутерски науки, финансии/банкарство, маркетинг, инженерство, природни науки (физика, биологија, хемија, итн.), математика, медицински науки или предавање/подучување англиски јазик како странски.

Поддржани активности по добиен грант

АСГО поддржува краткотрајни, меѓународни академски проекти, како што се: теренска работа (прибирање податоци); истражувачки посети на библиотеки, архиви или универзитети; развој на предмети и наставни планови; и меѓународни соработки во истражувања кои ќе доведат до рецензирана публикација. Во една година може да прифатиме само една пријава со еден истражувачки проект по лице. Ве информираме дека повеќе не земаме предвид барања за покривање на школарина.

- Времетраење на проектот: помеѓу 2 и 12 месеци.
- Локација на проектот: сите истражувачки активности мора да се одвиваат надвор од земјата во која моментално живее лицето кое се пријавува.
- Од правни причини во моментот не сме во можност да финансираме проекти кои се одвиваат во **Русија** или **Азербејџан**. Оние предлози во кои Русија или Азербејџан се наведени како едни од избраните меѓународни локации за истражување ќе бидат одбиени како неподобни.
- Оние предлози во кои се наведени **Соединетите Американски Држави** како една од избраните меѓународни локации за истражување мора да ги исполнат следниве критериуми:
 - Да започнат на 1-ви февруари 2020 година или подоцна;
 - Проектот не смее да трае помалку од 3 месеци;
 - При поднесување на пријавата, мора да има прикачено и официјално писмо за покана, како и потврда дека институцијата домаќин е на списокот на Назначени спонзорски организации за J1 виза.
 - Сите финалисти кои ќе патуваат во Соединетите Американски Држави поради нивните АСГО финансирани истражувачки проекти мора да добијат J1 виза. Визите B1/B2 не може да се користат за оваа цел.
- **Датуми за реализација:** 1-ви септември 2019 година до 31-ви август 2020 година. Доколку предложениот истражувачки проекти не започне и не заврши во овој временски период, истиот не е подобен. Проектите во САД може да бидат финансирани само доколку започнат по 1-ви февруари 2020 година.
- Максимален износ на стипендијата: **15 000 американски долари**.

Кандидатите НЕ смее да бараат грантови за поддршка на:

- Федерални и/или државни даноци;
- Компјутерски хардвер, софтвер или друга компјутерска опрема;
- автомобилски трошоци (со исклучок на трошоци за гориво за време теренска работа);
- Школарина/академски трошоци;
- Присуство на конференција која не е дел од поголем истражувачки проект;
- Пријави од повеќе од едно лице;
- Хонорари за кандидатот; или
- Хонорари или други исплати кон трето лице, како на пример најмени истражувачи. Во посебни случаи, мал процент од стипендијата, не повеќе од 15%, може да се искористи за оваа цел.

Силно ги охрабруваме кандидатите да ги проверат минималните финансиски барања на земјата–домаќин за издавање виза.

Конкурсот на АСГО се основа на заслуги. Изборот ќе се изврши врз основа на докажан академски успех, јасна и оправдана потреба за патување во странство со цел завршување на истражувачкиот проект, како и значајноста на проектот за развојот на отвореното општество во родната земја на кандидатот.

Избраните кандидати може да бидат поканети да присуствуваат на конференција на која ќе треба да земат учество во периодот додека трае грантот. Трошоците за патување и сместување ќе бидат покриени од страна на АСГО.

Потребни документи

Сите кандидати треба да ги имаат следниве документи. Документите кои се потребни за членовите на факултетскиот кадар и студентите на докторски студии се различни.

Сите кандидати:

1. Пополнета пријава (на интернет или печатена верзија);
2. Ажурирана кратка биографија (CV);
3. Детален буџет и временска рамка за вашиот истражувачки проект или за првата година од наставната програма на вашите докторски студии со јасно објаснување за тоа кога и како ќе ги користите бараните средства (ве молиме користете го приложениот образец);
4. Копија од страниците од вашиот пасош(и) каде се наведени податоците за ваша идентификација, како и сите тековни визи кои ги имате;
5. Скенирана копија од тековната официјална транскрипција од вашите студии (кандидати за докторски студии) или пак конечната транскрипција од дипломата со највисок ранг која ја имате (за кандидати кои се дел од факултетскиот кадар и кандидати кои се студенти на прва година на докторски студии); и
6. Покана од член на факултетски кадар или пак член на администрација со повисок ранг во институцијата каде ќе се одвива вашето истражување, доколку е релевантно (*скенирана и прикачена за пријавата*).

Кандидатите за докторски студии мора исто така да поднесат и:

- **Официјално писмо од вашата академска институција** која потврдува дека сте се запишале, наведува во кој оддел и до кој датум се очекува да завршите (скенирана верзија прикачена за пријавата);
- **Лична препорака од академски граѓанин или професионалец од вашата област во вашата родна земја** во која ќе се наведат вашите достигнувања, идни стремежи и поврзаноста со вашата родна земја (скенирана верзија прикачена за пријавата);
- **Академска препорака** од вашето академско претпоставено лице кое го поддржува истражувањето за кое барате финансии. Претпоставените лица треба исто така да потврдат дали ќе биде потребно одобрување од институционален ревизорски одбор/етичка комисија пред да се одвие активноста (скенирана верзија прикачена за пријавата).

Кандидати кои се дел од факултетскиот кадар мора исто така да поднесат и:

- **Официјално писмо од институцијата во која сте вработени** во кое се потврдува вашиот статус како член на наставниот кадар и во кое писмо се дозволува вашето времено отсуство (скенирана верзија прикачена за пријавата);
- **Академска препорака** од колега со повисок ранг и од вашата област кој има директни познавања од вашата работа и предложената истражувачка тема (скенирана верзија прикачена за пријавата).

Забелешка: Доколку не доставите еден или повеќе од наведените документи, вашата пријава ќе се смета за нецелосна и ќе бидете дисквалификувани. За повеќе информации ве молиме да го погледнете документот **Најчесто поставувани прашања**, кој е достапен [тука](#).

Сите препораки МОРА да вклучуваат целосно име, електронска пошта и број за контакт на лицето кое ја дава препораката.

Како да се пријавите

Краен рок за пријавување: 29-ти март 2019 година

Заинтересираните кандидати мора да пополнат и поднесат АСГО пријава. **Силно се охрабруваа пријавување преку интернет.**

Пријавување преку интернет

Сите кандидати се охрабруваат да се пријават преку интернет. За да се пријавите преку интернет, ве молиме кликнете го [овој линк](#), а потоа следете ги упатствата.

Пријавување во печатена верзија

На [овој линк](#) може да најдете печатена верзија од пријавата (истата може да се печати) или пак стапите во контакт Младински образовен форум - локалната административна канцеларија на стипендиите.

Ве молиме доставите само една пријава, или преку интернет ИЛИ во печатена верзија, до **29-ти март 2019 година**.

Пријавите кои ќе стигнат по овој датум веднаш ќе бидат дисквалификувани.

Пријавите во печатена верзија кои се доставуваат преку пошта мора да имаат ознака со датум до **29-ти март 2019 година** и мора да бидат испратени или на адресата во Њујорк или на адресата во Лондон кои се наведени подолу, ИЛИ може да бидат доставени до локалната партнерска канцеларија.

Сите кандидати ќе бидат известени за резултатите во врска нивната пријава преку електронска пошта до крајот на јуни 2019 година.

Open Society Foundations

Open Society Scholarship Programs
224 West 57th Street New York,
NY 10019 USA
Email: cssa@infoscholar.org

Open Society Foundation–London

Open Society Scholarship Programs
Millbank Tower, 7th Floor 21-24 Millbank,
London SW1P 4QP,
UK Email: cssa@infoscholar.org

Младински образовен форум

Центар за образовно советување
Ул. Дренак 34 А, 1000 Скопје
Телефон: 02/3139692
Емеил: aec@mof.org.mk